

20151293760

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3389/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 и 15/15), во членот 59 во ставот (1) зборовите „правно лице–даночен обврзник“ се заменуваат со зборовите „даночниот обврзник-правно лице и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со зборовите „120 до 180“.

Член 2

Во членот 59-б став (1) во воведната реченица зборовите „правно лице–даночен обврзник“ се заменуваат со зборовите „даночниот обврзник-правно лице и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со зборовите „150 до 225“.

Член 3

Во членот 60 став (1) во воведната реченица зборовите „2.000 до“ се бришат, а зборовите „правно лице–даночен обврзник“ се заменуваат со зборовите „даночниот обврзник-правно лице и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) зборовите „500 до 1000“ се заменуваат со зборовите „250 до 375“.

Член 4

По членот 60-б, се додава нов член 60-в кој гласи:

„Член 60-в

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.